

Статус	РСБ	Назив на банката која врши работи на застапување во осигурување	Седиште	Пошта	ЕМБ на банката	Решение на Агенцијата за девалвет согласност	Решение на НБРМ за двање дозвола	Назив на друштвото за осигурување за кое банката врши работи на застапување	Деловод на друштвото за осигурување	Одговорно лице во банката (претседател на Управен одбор на банката)	Одговорен заставник во осигурување (граѓанин исполнителен на улогот од член 134 в став II) од ЗСО за минимален радни заставник)	Контакт телефон и е-мејл адреса на заставник во осигурување	Решение за пополнување на согласност за вршење работи на застапување во осигурување од АСО	Решение за одржување на дозвола за вршење работи на застапување во осигурување од НБРМ
Неактивен	EB01	Окридска Банка АД, Скопје	ул. Сраќе Николае бр. 54	1000, Скопје	5004796	Бр. 09-1727/2 од 28.09.2012 година	Бр. 8788 од 29.10.2012 година	АД за осигурување ГРАВЕ Скопје	класа 19 - Осигурување на живот	Ивана Маданоска			Решение за пополнување на согласност за вршење работи на застапување во осигурување Бр. УП 18-6-1441 од 17.12.2016	
Активен	EB02	НЛБ Банка АД, Скопје	ул. Млаѓа Тереза бр. 1	1000, Скопје	4664931	Бр. УП 07 1-1502 од 08.01.2015 година	Бр. 15-1876/2 од 26.05.2015 година	Села осигурување АД Скопје	класа 1 - Осигурување од последици на несреќен случај - негода (дополнително или осигурување на живот) класа 2 - Здравствено осигурување (дополнително или осигурување на живот) класа 3 - Здравствено осигурување класа 4 - Осигурување на моторни возила (каско) класа 5 - Осигурување на шински возила (каско) класа 6 - Осигурување на воздушноплови (каско) класа 7 - Осигурување на плошни објекти (каско) класа 8 - Осигурување на стана во превоз (каско) класа 9 - Осигурување на имот од пожар и природни непогоди класа 10 - Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила класа 11 - Осигурување од одговорност од употреба на воздушноплови класа 12 - Осигурување од одговорност од употреба на плошни објекти класа 13 - Општо осигурување од одговорност класа 16 - Осигурување од финансиски загуби класа 18 - Осигурување на туристичка помош класа 19 - Осигурување на живот	Антонио Агич	Кирин Јилевски	02/25100-968 t.jiljevski@nlb.mk		
Активен	EB03	Шпаркс Банка АД, Скопје	ул. Сраќе Николае бр. 54	1000, Скопје	4558669	Бр. УП 19-2-117 од 21.04.2015 година	Бр. 24400 од 09.07.2015 година	Агенцијата за осигурување ВИНЕР Лаб - Велма Иншуренс Груп Скопје	класа 1 - Осигурување од последици на несреќен случај - негода (дополнително или осигурување на живот) класа 2 - Здравствено осигурување (дополнително или осигурување на живот) класа 3 - Здравствено осигурување (дополнително или осигурување на живот) класа 19 - Осигурување на живот	Глигор Бишак	Ведрана Белјанска vedrana.beljanska@sparkbank.mk	02 3225 991		
								Агенцијата за осигурување ВИНЕР Велма Иншуренс Груп Скопје	класа 21 - Осигурување на живот во врска со удел во инвентурниот фонд класа 10 - Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила класа 3 - Осигурување на моторни возила (каско) класа 8 - Осигурување на имот од пожар и природни непогоди класа 9 - Други осигурувања на имот					
Активен	EB04	ХАЛК БАНКА АД Скопје	ул. Свети Кирил и Методиј бр. 54	1000, Скопје	4627348	Бр. УП 19-2-366 од 21.08.2017 година	Бр. 4615/1 од 12.2.2018 година	Друштво за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје	класа 1 - Осигурување од последици на несреќен случај - негода (дополнително или осигурување на живот) класа 3 - Осигурување на моторни возила (каско) класа 4 - Осигурување на шински возила (каско) класа 5 - Осигурување на воздушноплови (каско) класа 7 - Осигурување на стана во превоз (каско) класа 8 - Осигурување на имот од пожар и природни непогоди класа 9 - Други осигурувања на имот класа 10 - Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила класа 11 - Осигурување од одговорност од употреба на воздушноплови класа 13 - Општо осигурување од одговорност	Вилко Ступишан	Борана Стојановска borana.stojanovska@halbank.mk 071/311-743			
								Триглав Осигурување Живот АД Скопје	класа 18 - Осигурување на туристичка помош класа 19 - Осигурување на живот класа 1 - Осигурување од последици на несреќен случај - негода (дополнително или осигурување на живот) класа 2 - Здравствено осигурување (дополнително или осигурување на живот)					
Активен	EB05	Стопанска Банка АД Скопје	ул. 11-ти Октомври бр. 7	1000, Скопје	4665040	Бр. УП 19-2-352 од 18.5.2018 година	Бр. 15-16243/7 од 18.7.2018 година	УПОСЛОНА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за осигурување Скопје	класа 1 - Осигурување од последици на несреќен случај - негода класа 3 - Осигурување на моторни возила (каско) класа 4 - Осигурување на шински возила (каско) класа 5 - Осигурување на воздушноплови (каско) класа 6 - Осигурување на плошни објекти (каско) класа 7 - Осигурување на стана во превоз (каско) класа 8 - Осигурување на имот од пожар и природни непогоди класа 9 - Други осигурувања на имот класа 10 - Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила класа 11 - Осигурување од одговорност од употреба на воздушноплови класа 12 - Осигурување од одговорност од употреба на плошни објекти класа 13 - Општо осигурување од одговорност класа 14 - Осигурување на кредити класа 16 - Осигурување од финансиски загуби класа 17 - Осигурување на правна заштита	Диомид Нингаловиќ http://www.stb.com.mk/na-bankata/korporativno-upravuvanje/	Луѓето Иванов	072/422-811, Црква.Xilov@stb.com.mk		

									класа 18 - Осигурување на туристичка помош										
									класа 19 - Осигурување на живот										
									класа 1 - Осигурување од последици на несреќен случај - непаѓа (дополнително или осигурување на живот)										
									класа 2 - Здравствено осигурување (дополнително или осигурување на живот)										
									класа 20 - Осигурувањето на брак или породување										
									класа 21 - Осигурување на живот во врска со уделен во инвестиционите фондови										
Активен	5306	Комерцијална Банка АД Скопје	ул.Орце Николов бр. 3	1000, Скопје	4065573	бр. УП 19-2-922 од 4.1.2019 година	бр. 15-150/П од 17.4.2019 година	Агенцијско друштво за осигурување реосигурување МАНЕДНИЦА Скопје- Виена	класа 1 - Осигурување од последици на несреќен случај непаѓа	Хари Костов - Главен Управител Директор	Биљана Адамска и Бојан Слабиќ	078/454-679 biljana.adamcska@kj.com.mk							
									класа 7 - Осигурување на стана во право (кажар)										
									класа 8 - Осигурување на имот од пожар и природни непогоди										
									класа 9 - Други осигурувања на имот										
									класа 13 - Општо осигурување од одговорност										
									класа 16 - Осигурување од финансиски загуби										
								ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје	класа 2 - Здравствено осигурување										
									класа 3 - Осигурување на моторни возила (кажар)										
									класа 10 - Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила										
									класа 12 - Осигурувањето од одговорност од употреба на возачки објекти										
									класа 14 - Осигурување на кредити										
									класа 18 - Осигурување на туристичка помош										
								Триглав Осигурување Живот АД, Скопје	класа 19 - Осигурување на живот										
									класа 1 - Осигурување од последици на несреќен случај - непаѓа (дополнително или осигурување на живот)										
									класа 2 - Здравствено осигурување (дополнително или осигурување на живот)										
									класа 20 - Осигурувањето на брак или породување										
									класа 21 - Осигурување на живот во врска со уделен во инвестиционите фондови										
Активен	5307	Универзална Инвестициона Банка АД Скопје	ул. Манастир Горно бр. 6	1000, Скопје	4646088	бр. УП 19-2-724 од 27.8.2019 година	бр. 15-889/1 од 10.1.2020 година	КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво осигурување на живот Скопје	класа 19 - Осигурување на живот	Миња Тодорова	Вангел Миждјиев	Тел: 010/270-460 / моб. 070/989-188 vangel.mizdjev@unibank.com.mk							
									класа 1 - Осигурување од последици на несреќен случај - непаѓа (дополнително или осигурување на живот)										
									класа 2 - Здравствено осигурување (дополнително или осигурување на живот)										
									класа 20 - Осигурувањето на брак или породување										
									класа 21 - Осигурување на живот во врска со уделен во инвестиционите фондови										
Активен	5308	ТТК Банка АД Скопје	ул. Народен фронт бр. 139	1000, Скопје	6121110	бр. УП 19-2-668 од 27.8.2019 година	бр. 15-889/1 од 10.1.2020 година	Триглав Осигурување Живот АД, Скопје	класа 19 - Осигурување на живот	Проф. Д-р. Драгољуб Арсовски	Далибор Арсовски	078/484-916 dalbor.arsovski@tts.com.mk							

Активен

Неактивен